

Подготвил:  
Александар КЕЛТАНОСКИ



## WELLNESS - ЗДРАВ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Мобилен телефон, кој на корисникот може да му го измери пулсот, мастите, нивото на стрес, па дури и да го предупреди за непријатниот здив?! Во соработка со "Mitsubishi Electric", компанијата "NTT DoCoMo" разви токму таков прототип на Wellness - мобилен телефон! Компанијата "NTT DoCoMo" го промовираше прототипот на револуционерниот Wellness мобилен телефон, каде е вграден и сензор кој ги детектира движењата на телото и мери колку калории троши корисникот.



Доколку сакате да ги измерите мастите во телото, треба мобилниот да го држите со двете раце, а доколку сакате да го измерите пулсот, тогаш показалецот треба да го ставите на сензорот кој се наоѓа на горниот дел на мобилниот. Сензорот, кој е лоциран на долната страна на мобилниот, укажува на непријатниот здив, со тоа што доколку дувате во определениот отвор, во рок од три секунди ве известува за "состојбата" во вашата уста. "NTT DoCoMo" сè уште тестира дел од технологиите кои се имплементирани во овој телефон, кои го вклучуваат и евидентирањето на исхраната, како и бројот на внесени калории.


## SAMSUNG U600 LIMITED BLACK GOLD EDITION

Уште еден модел на "Samsung" официјално се најде на пазарот. Иако сè уште не се објавени информациите за посебните материјали кои се користени во лимитираната верзија на U600, Limited Black Gold Edition верзијата ќе се продава по препорачана цена од производителот, која изнесува 320 евра.

Инаку, U600 е тенок 10,9 милиметри, има 262K QVGA дисплеј, камера од 3.2 мегапиксели со автоматски фокус, MP3 плеер, радио и тв-излез. Содржи и бизнис апликации, како скенер на визит карти, офис апликации (Word, Excel, PowerPoint, PDF) и организатор. Вградената меморија од 60 MB може да се прошири со microSD картичка.



NOVATEX-SKOPJE



HARIBO



СЕКОЕ ДЕТЕ ГИ САКА  
И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА



НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53  
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk